

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Април 2025 година

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2024 година	4
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2024 година	5
- Извештај за промените на главнината	6
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2024 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-24
Прилози:	
- Годишна сметка за 2024 година	
- Извештај за работење за 2024 година	



30 ГОДИНИ РЕГИОНАЛЕН ФИНАНСИСКИ ИНТЕГРИТЕТ

До

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

Скопје, 08.04.2025г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2024 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствениите проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје на ден 31 Декември 2024, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2024 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2024 година.

Скопје, 08 Април 2025 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Роза Попова Ристевска



УПРАВИТЕЛ



Данче Зографска

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2024 година

во 000 МКД

	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	5	11.186	12.753
Останати деловни приходи	5	553	3
Набавна вредност на продадени стоки	6	(98)	(328)
Трошоци за сировини и материј.	6	(331)	(815)
Услуги	6	(3.753)	(2.275)
Останати трошоци од работење	6	(2.934)	(4.043)
Трошоци на вработени	7	(3.407)	(4.037)
Амортизација	6	(623)	(619)
Вредносно усогласување	6	(256)	(1)
Други трошоци	6	-	(54)
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		337	584
Приходи од финансирање	8	93	19
Расходи од финансирање	9	(192)	(265)
Вкупна добивка пред оданочување		238	338
Данок од добивка	10	(152)	(286)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		86	52
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		86	52
Добивка по акција		12.237,00 мкд	414,00 мкд

Во Скопје

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



Овластено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2024 година

во 000 МКД

	Белешки	2024	2023
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	12	460	1.071
Финансиски вложувања	13	86.816	86.816
<i>Вкупно нетековни средства</i>		87.276	87.887
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	14	335	335
Побарувања од купувачи	15	611	1.383
Останати краткор.побарувања	16	309	397
Пари и парични еквивал.	17	2.763	3.498
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		4.018	5.613
ВКУПНО СРЕДСТВА		91.294	93.500
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	18	6.796	6.796
Законски резерви		533	533
Акумулирана добивка		54.938	54.886
Нето добивка од теков.година		86	52
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		62.353	62.267
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>		-	-
Краткорочни финансиски обврски	19	20.085	23.040
Краткорочни обврски кон поврзани	21	8.131	7.439
Краткорочни обврски кон добав.	20	364	383
Останати краткорочни обврски	21	161	154
Обврски за даноци,придонеси и др.	21	200	217
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		28.941	31.233
<i>Вкупно обврски</i>		28.941	31.233
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		91.294	93.500

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акц. капитал	Резерви	Акум. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2023 год.	6.796	533	52.806	2.080	62.215
Распред. на добивка	-	-	2.080	(2.080)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2023 год.		-	-	52	52
Состојба 31.12.2023 год.	6.796	533	54.886	52	62.267
Состојба 01.01.2024 год.	6.796	533	54.886	52	62.267
Распред. на добивка	-	-	52	(52)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2024 год.		-	-	86	86
Состојба 31.12.2024 год.	6.796	533	54.938	86	62.353

Во Скопје



Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2024	2023
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	238	338
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	623	619
Отписи	-	-
Позит.курс.разлики, платени камати	-	-
Платен данок на добивка	(152)	(286)
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	861	2.647
Зголемување за залихи	-	-
Зголемување на обврски спрема добавувачи	(19)	227
Зголемување на останати обврски	699	(1.120)
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(17)	(243)
	<u>1.995</u>	<u>1.844</u>
Нето прилив од деловни активности	2.233	2.182
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (отуѓување) на НПО	(13)	(310)
Зголемување на долг.вложувања	-	-
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-
	<u>(13)</u>	<u>(310)</u>
Нето промени од инвестициони активности		
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни кредити	(2.955)	(831)
Исплатена дивиденда	-	-
	<u>(2.955)</u>	<u>(831)</u>
Нето промени од финансиски активности		
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(735)	1.041
Пари и парични еквиваленти на Почетокот на пресметковниот период	3.498	2.457
Пари и парични еквиваленти на Крајот на пресметковниот период	2.763	3.498

Во Скопје

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е акционерско друштво, акциите се во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 20.12.1994 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4956648. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. ВМРО бр.3.

Основна дејност на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС е компјутерски консултански услуги. Друштвото на крајот на 2024 година има 5 вработени лица.

Друштвото е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во поединечни финансиски извештаи за 2024 година, Друштвото ги презентира сопствените резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што вложувањата во подружницата со контролирачки интерес, ја евидентира по методот на главнина

Финансиските извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС се усвоени и одобрени од менаџментот на 22.02.2025 година

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2024 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2.2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2024 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2024 години во денари

Валута	31.12.2024	31.12.2023
1 ЕВРО	61,4950	61,4950

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5.1 Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2024 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка..

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40 години	2,5%
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
-Компјутери	4 години	25%
-Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

(4) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, финансиските обврски и инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во еден сегменти, и деловните приходи ги остварува од продажба на сопствени компјутерски услуги. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2023 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за 2024 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно ИФРС 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од домашни правни лица плаќа договорни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од релативно поголем број салда, при што за управувањето на кредитниот

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

На 31.12.2024 година Друштвото имало вкупно 3.683 илјади МКД финансиски средства, сите некаматносни и вкупно 28.941 илјади МКД, од кои 20,085 илјади МКД каматносни и 8.131 илјади МКД некаматносни финансиски обврски.

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

На 31.12.2024 година Друштвото имало вкупно 3.683 илјади МКД финансиски средства, краткорочни и вкупно 28.941 илјади МКД краткорочни финансиски обврски.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото издвојува за резерви но не сеуште до 1/10 од запишаниот капитал.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Приходи од продажба-услуги на поврз.друштва	1.765	1.100
Приходи од продажба-услуги во земјата	9.303	11.295
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	118	358
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>11.186</u>	<u>12.753</u>
Приходи од продажба на хартии од вредност	553	-
Приходи од отписи на обврски и наплатени побар	-	3
Други приходи	-	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>553</u>	<u>3</u>
Вкупни приходи од работење	<u>11.739</u>	<u>12.756</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Набавна вредност на продадени стоки	98	328
Потрошени сировини и материјали	61	34
Потрошена енергија	229	732
Потрошени резервни делови	41	2
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	-	47
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>331</u>	<u>815</u>
Транспортни, телеком и други услуги	203	176
Наеми	2.782	1.206
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	-	-
Останати услуги	768	893
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>3.753</u>	<u>2.275</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Трошоци за вработени -бруто плати	1.910	1.690
Други трошоци за вработени	1.497	2.347
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>3.407</u>	<u>4.037</u>
<i>Амортизација</i>	<u>623</u>	<u>619</u>
Трошоци за надомест на одбори	1.056	1.522
Репрезентација	864	1.355
Осигурување	94	85
Банкарски провизии	77	56
Даноци, такси и царини	5	12
Професионални и други услуги	838	1.013
Останати трошоци од работење	-	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>2.934</u>	<u>4.043</u>
Кусоци, кало,растур	-	-
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	-	1
Останати расходиасходи	256	54
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>11.402</u>	<u>12.172</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Нето плати	1.284	1.134
Даноци на плати	92	83
Придонеси на плати	534	473
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>1.910</u>	<u>1.690</u>
Останати трошоци на вработени	1.497	2.347
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>3.407</u>	<u>4.037</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	2	13
Приходи од вложувања	91	-
Останати финансиски приходи	-	6
Вкупни приходи од финансирање	93	19

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Камати по кредити и позајмици	169	256
Негативни курсни разлики	23	9
Вкупни расходи од финансирање	192	265

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Добивка пред оданочување	238	338
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	777	1.220
Останати непризнаени расходи	507	1.305
Основа за данок на добивка од 10%	1.522	2.863
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	1.522	2.863
Пресметан данок на добивка	152	286
Даночни ослободувања	-	-
Вкупно данок на добивка	152	286
Ефективна даночна стапка	63,95%	84,70%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето добивката од 2023 година не е распределена и е пренесена на акумулираната добивка.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

12. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2023	8.256	-	8.256
Набавки во тек на год.	310	-	310
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2023	8.566	-	8.566
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	6.876	-	6.876
Амортизација	619	-	619
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2023	7.495	-	7.495
Нето вредност на 31.12.2023	1.071	-	1.071
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2024	8.566	-	8.566
Набавки во тек на год.	13	-	13
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2024	8.579	-	8.579
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2024	7.496	-	7.496
Амортизација	623	-	623
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2024	8.119	-	8.119
Нето вредност на 31.12.2024	460	-	460

13. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во 000 МКД

	31.12.2024	31.12.2023
Вложување во придружни друштва*	86.816	86.816
Останати вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	86.816	86.816

*Друштвото е 100% сопственик на АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

14. ЗАЛИХИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Материјали и сировини	-	-
Резервни делови	-	-
Трговски Стоки	335	335
Вкупно залихи	335	335

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Побарувања од купувачи во земјава	1.235	2.007
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	(624)	(624)
Вкупно побарувања од купувачи	611	1.383

16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
Побарувања за дадени аванси	53	25
Побарувања од работници	-	-
Побарувања за даноци и придонеси	-	-
Тековни даночни обврски	255	372
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно други побарувања	308	397

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Пари на денарски сметки и во благајна	2.763	3.498
Пари на девизни сметки и во благајна	-	-
Парични депозити по видување	-	-
Вкупно парични средства	2.763	3.498

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

18 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

ЕВРА

Сопственост	Број на акции 01.1.2024	%	Промени	Број на акции 31.12.2024	%
Орданчо Перчинков	135	79,4%	-	135	79,4%
Ангел Димитров	29	17,1%	-	29	17,1%
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје	6	3,5%	-	6	3,5%
Вкупно	170	100%		170	100%

* Номиналната цена на една акција изнесува 650 Евра, односно вкупна 110.500,00 ЕУР, а во сметководствената евиденција е изразена во МКД.

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во 000 МКД

	31.12.2024	31.12.2023
Кратк.обврски кон поврзани субјекти во земјата	16.419	19.374
Кратк.обврски кон банки	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	3.666	3.666
Вкупни крат.финансиски обврски	20.085	23.040

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
АГРОНОВА ДООЕЛ	МКД	7.521.686	за 12 месеци	СКИБОР+1
АГРОНОВА ДООЕЛ	МКД	12.681.985	достасана камата	СКИБОР+1
Позајмица од физичко лице	МКД	3.665.918	достасана	

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

20. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Добавувачи во земјата	364	383
Добавувачи во странство	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	364	383

21. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Обврски кон поврзани друштва	8.131	7.439
Примени аванси	-	-
Обврски за нето плати	108	103
Обврски за придонеси на плати	53	51
Тековни даночни обврски	200	217
Други обврски	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	8.492	7.810

22. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје		
Обврски кон добавувачи	8.131	7.439
Краткорочни финансиски обврски	16.419	23.040
Вкупни трансакции со поврзани субјекти	24.550	30.479

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДОО Скопје.

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Орданчо Перчинков		
Краткорочни финансиски обврски	2.106	2.106
	2.106	2.106

Г-дин Орданчо Перчинков е сопственик на 79,4% на акциите во АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје.

23. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото на 31 Декември 2024 година нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2024 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2024 година.

Врз основа на Статутот на Друштвото , АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје, Управителот го поднесе следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТЕЊЕ НА
АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

за периодот 01.01 до 31.12.2024 година

	во 000 МКД
Приходи од продажба	11.186
Останати деловни приходи	553
Приходи од финансирање	93
ВКУПНИ ПРИХОДИ	11.832
Трошоци од работење	(11.402)
Расходи од финансирање	(192)
ВКУПНИ РАСХОДИ	(11.594)
Добивка пред оданочување	238
Данок на добивка	(152)
НЕТО ДОБИВКА	86
ВКУПНО СРЕДСТВА	91.294
ВКУПНО ОБВРСКИ	28.941

Остварените финансиски резултати се разгледани и прифатени.
За распределбата на остварената добивка ќе се решава дополнително.

Скопје, 22.02.2025 година

УПРАВИТЕЛ



[Handwritten signature]